



Политичка партија ЛЕВИЦА
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12; општина Центар – 1000 Скопје
Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка
ЕДБ: 4044016512070 | ЕМБС: 7108192
www.levica.mk | contact@levica.mk | тел. 075/885-645



**ДО: СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА –
КОМИСИЈА ЗА ДЕЛОВНИЧКИ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНИ ПРАШАЊА**
Бул. 11 Октомври 10, 1000 Скопје
www.sobranie.mk | sobranie@sobranie.mk

ПОДНОСИТЕЛ: ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА

ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – о. Центар, 1000 Скопје
ЕМБС: 7108192 | ЕДБ: 4044016512070

Врз основа на чл. 24 од *Уставот на Република Македонија* (1991); чл. 3 ст. 1 од *Законот за постапување по претставки и предлози* (Сл. весник на РМ бр. 82/2008 и 56/09, 13/13, 156/15, 193/15); до Вас, како надлежна комисија – ја поднесуваме оваа писмена

ПРЕТСТАВКА

**БАРАЊЕ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТЕШКА ПОВРЕДА НА
КОДЕКСОТ ЗА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Почитувани,

Во насока на заштита на владеењето на правото како темелена вредност на уставниот поредок, до Вас како надлежна комисија, ја поднесуваме оваа Претставка, во форма на информација – сознание, а која очекуваме да ја искористите како основ за поведување на постапка за утврдување на тешка повреда на *Кодексот за етичко однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија* (Сл. весник на РМ бр. 109/2018), и прибирање дополнителни податоци и докази против Пратеникот и Претседател на Собранието на РМ – Талат Џафери.

Имено, г. Џафери на ден 11.05.2022 година, видно од телевизиската снимка на Собранискиот канал, по завршување на собраниската седница, предизвикал скандалозен и примитивен вербален инцидент. Во предизвиканиот инцидент, г. Џафери **употребил вулгарен речник** т.е. навредливи зборови и изрази кон собраниските служби, директно нарушувајќи го нивното достоинство.

Доказ 1: *Транскрипт од вербалниот инцидент од 11.05.2022 година*



Ваквото однесување недоликува на лице кое ја извршува функцијата Претседател на Собранието на РМ. Оттука, сметаме дека со предизвиканиот вербален инцидент г. Џафери го прекршил *Кодексот за етичко однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија, особено во наведените делови:*

1. Постапил **спротивно на основните етички начела**, нарушувајќи го начелото на заемно почитување и почитување на личниот интегритет на другите. Ова начело предвидува должност на пратеникот при извршувањето на функцијата да се однесува со особено внимание и почитување на личноста и угледот на секој поединец и секогаш да води сметка да не го повреди угледот на другите пратеници и угледот на Собранието [чл. 6 ст. 1 од Кодексот]. Притоа, пратеникот е должен да се воздржува од постапки и говори со кои може да предизвика омраза, нетрпеливост и насилство на лична, идеолошка, верска, национална, полова или расна основа [чл. 6 ст. 3 од Кодексот]. Исто така постои должност на пратеникот да ги почитува овластувањата на другите вработени во Службата на Собранието, и притоа не смее да врши притисок во извршувањето на нивните работни задачи [чл. 6 ст. 4 од Кодексот];
2. **Ги прекршил основните правила за однесување** кои претставуваат основен постулат во градењето на заемна почит меѓу пратениците и останатите во законодавниот дом. Пратеникот е должен да ги почитува правилата на однесување за одржување на редот на седниците на Собранието, на работните и другите тела на Собранието, а особено, да се однесува со внимание и почитување на личноста и угледот на секој поединец и да води сметка да не го повреди угледот на другите пратеници и угледот на Собранието и да не користи зборови и изрази со кои ќе повреди или омаловажи други лица, човековото достоинство [чл. 7 ст. 1 ал. 1 и 2 од Кодексот].

Врз основа на горенаведеното, произлегува дека во однесувањето на г. Џафери **се содржани елементи на Тешка повреда на Кодексот** предвидени во членот 14 ст. 1 ал. 1, 3 и 4 од истиот.

Доколку се утврдат сторена тешка повреда од страна на г. Џафери, бараме да му биде изречена јавна опомена, согласно чл. 16 ст. 1 ал. 2 од Кодексот.



Докази [во Прилог]:

- Листа на писмени/материјални докази (онака како што се нумерирани во поднесокот);
- Телевизиска снимка на националниот Собранискиот канал од 71та собраниска седница од 11.05.2022 година – ДА СЕ ПРИБАВИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ;
- Вештачење на автентичноста на телевизиска снимка на националниот Собранискиот канал од 71та собраниска седница од 11.05.2022 година – ДА СЕ ПРИБАВИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ; и
- Испитување на сведоци присутни во салата во моментот на инцидентот – ДА СЕ ПРИБАВИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ.

Скопје
18.V.2022

Подносител:
ПП ЛЕВИЦА

Застапник по закон:
проф. д-р Димитар Анасиев –
Пратеник во Собранието на РМ
